

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Финансиски менаџмент во јавниот сектор			
2.	Код	PSM 515			
3.	Студиска програма	Управување во јавниот сектор			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година /семестар	Прва година / втор (летен) семестар	7.	Број на ЕКТС- кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Александар Наумоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: <ul style="list-style-type: none"> • Постигнат разбирање за централната улога што ја играат буџетите во државните и локалните системи • Развијат вештините потребни за да бидат ефективни учесници во буџетскиот процес, вклучувајќи анализа на трошоците, проценка на приходите и расходите и подготовка на буџет • Ефикасно да управуваат со тековните обврски • Да утврдуваат капацитет на задолжување • Да ги разбираат финансиските извештаи и да подготват анализа за информирано носење одлуки • Да развијат силни капацитети за подготовка на кост-бенефит анализа на проектите во јавниот сектор 				
11.	Содржина на предметната програма: Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со клучните аспекти на финансискиот менаџмент во јавниот сектор. Меѓу главните прашања кои ќе бидат покриени се следниве: <ul style="list-style-type: none"> • Буџетирање и буџетски процес • Оданочување, проценка на приходите и извори на приходи • Управување со тековни обврски • Задолжување во јавниот сектор • Финансиско известување во јавниот сектор • Анализа на финансиски извештаи • Управување со готовина • Инвестициско одлучување во јавниот сектор: кост-бенефит анализа • Внатрешна контрола во јавниот сектор 				
12.	Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90=180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	24	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40	
		16.2.	Самостојни задачи	10	
		16.3.	Домашно учење – задачи	90	

17.	Начин на оценување		60+30+10=100			
17.1.	Тестови				60 поени	
17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)				30 поени	
17.3.	Активност и учество				10 поени	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Andreas Bergmann	Public Sector Financial Management, 4ed	Prentice Hall	2008
		2.	Xiaohu Wang	Financial management in the public sector: tools, applications, and cases	Routledge	2006
	3.					
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Steven A. Finkler Daniel L. Smith Thad D. Calabrese	Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations, 5th	Sage	2016
		2.	Andrew Graham	Canadian Public-Sector Financial Management, 3ed	McGill-Queen's University Press	2019
3.						